

Врз основа на член 36 став 1 т. 6 од Законот за локална Смоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/02) и член 21 став 1 точка 12 од Статутот на општина Василево (Сл. Гласник на ОВ бр. 04/03, 08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на **05.12.2017** година ја донесе следната :

ПРОГРАМА

за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 2018 година

одржување на локални патишта и улици во општина Василево за 2018 година е портебата на населените места за подобрување на условите во комуналната свера. За реализација на

Појдовна основа при изготвувањето на оваа Програма за изградба, реконструкција, Програмата финансиски средства ќе се обезбедат од следните извори на средства:

- Агенцијата за државни патишта планираме средства во износ од 3.000.000 денари.
- Агенцијата за финансиска поддршка и рурален развој (АФПРЗ) средства во износ од 8.300.000 денари.
- Министерство за финансии на РМ средства во износ од 3.500.000 денари.
- Буџет на општина Василево средства од регистрација на моторни возила во износ од 400.000 денари.
- Буџет на општина Василево средства од експлоатација на минерални суровини средства во износ од 3.000.000 денари.
- Дел од средства за уредување на градежно земјиште износ од 1.600.000 денари.
- Биро за рурален развој ИПА проект ЕУ ППА грант од 6.000.000 денари.
- Средства обезбедени преку ЈПР за проекти 5.000.000 денари.

Вкупно потребни финансиски средства 30.800.000 денари.

Во Програмата за оваа година приоритет ќе дадеме на следните активности.

1. Локални патишта

- Реконструкција на локален пат клучка Мал одмор - Сушево во должина од 2000 метри, износ на средства ----- 5.000.000 денари.
-
- Изградба на дел од локален пат Нова Маала - Чанаклија во должина од 1000 метри, износ на средства ----- 5.000.000 денари.
- Реконструкција на локален пат клучка Мал одмор до Старо Владевци во должина од 2000 метри, износ на средства ----- 3.000.000 денари.

Вкупно за локални патишта: 13.000.000 денари

2. Изградба на улици

- Улица во Василево 300 метри ----- 6.000.000 денари
- Улица во Градошорци 500 метри ----- 3.000.000 денари
- Улица во Пиперево 400 метри----- 2.500.000 денари
- Улица во Нова Маала 200 метри----- 1.500.000 денари
- Улица во Сушево 100 метри ----- 750.000 денари
- Улица во Висока Маала 100 метри----- 1.000.000 денари
- Улица во Рдичево 100 метри ----- 750.000 денари
- Улица во Ангелци 200 метри ----- 1.500.000 денари

Вкупно за улици: 17.000.000 денари

3. Изградба на пешачка патека

- Ангелци од десната страна при влез во селото почнувајќи од Задружниот дом до бунарот во должина од 400 метри во износ од 500.000 денари
- Градошорцина од левата страна при влез во селото почнувајќи од преминот преку поројот до џамијата во должина од 250 метри во износ од 300.000 денари

Вкупно за пешачка патека: 800.000 денари.

Динамиката за реализација на програмата ќе биде во зависност од приливот на средствата од Агенцијата за државни патишта, од приливот на средствата од промет на недвижности и надомест за стекнување на права за користење на градежно земјиште, како и во зависност и динамиката на прибирањето на финансиските средства од надоместокот за уредување на градежното земјиште во општина Василево.

Бр.08-1930/1
07.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р